

KONA





Стилизирајте.

Комбинирајќи елегантни линии со стилски раб, сосема новата KONA се изразува преку секој детаљ. Мускулестите површини се преточуваат во карактеристично обложување на крилата со висок контраст, нагласувајќи го смелиот дизајн на SUV. Цврсто поставената KONA е со спортски 18" алуминиумски фелни, со кров и надворешни ретровизори во два тона, коишто Ви дозволуваат да ги прилагодите комбинациите на бои според Вашиот личен стил. Осмелете се да бидете поинакви.



LED предни светла и дневни светла



18" Алуминиумски фелни



Надворешни ретровизори во два тона со LED-трепкач



LED задни светла

Прилагодувајте.

Вниманието посветено на деталите е тоа што ја прави сосема новата KONA толку посебна. Откријте исклучително ниво на удобност со висококвалитетни материјали низ целата внатрешност, за сензуално и префинето чувство. Според личниот вкус, може да изберете од четирите комбинации на бои за да го уредите интериерот. Нема повеќе досадни контролни табли! Достапните бои вклучуваат детали низ кабината, вклучувајќи фини, сошиени контрасни бои на шевовите на управувачот и седиштата и, доколку сакате, можете да одберете и појаси за врзување во боја.*

* Достапно само во комбинација со црвени и лимета внатрешни детали.



Сива



Портокалова



Црвена



Лимета





Карра 1.0 T-GDI Бензински мотор

120 Максимална моќност
ps/6.000 вртежи во минута

17.5 Максимална влечна сила
кг-м/ 1500-4000 вртежи во минута

Gamma 1.6 T-GDI Бензински мотор

177 Максимална моќност
КС/ 5500 вртежи во минута

27.0 Максимална влечна сила
кг-м/ 1500-4000 вртежи во минута

U II 1.6 Дизел-мотор (со поголема моќност)

136 Максимална моќност
КС/ 4000 вртежи во минута

30.6 Максимална влечна сила
кг-м/ 1750-2500 вртежи во минута

Опрема



16" челични фелни



16" алуминиумски фелни



17" алуминиумски фелни



18" алуминиумски фелни



Head - up display (HUD)
Мануелен клима-уред
7- брзински менувач со двојна спојка (DCT)



Дигитална контролна табла
Автоматски клима уред со автоматско одмаглување
6- степен мануелен менувач




Безжично полнење за телефон
Аудио 4.0A моно LCD со 6 звучници
Вентилација на седишта



Премиум систем за звук KRELL
8" екран на допир
Греење на седишта


Надворешни бои



Бои на кров



Внатрешни бои и детали на седишта



Спецификации

Тип	Каппа 1.0 T-GDI Бензински	Gamma 1.6 T-GDI Бензински	Ull 1.6 Дизел со VGT
Тип на мотор	3-цилиндричен DOHC	4-цилиндричен DOHC	4-цилиндричен DOHC
Зафатнина (cc)	998	1.591	1.582
Максимална моќност (ps / rpm)	120 / 6.000	177 / 5.500	136 / 4.000
Максимален број на вртежи (kg·m / rpm)	17.5 / 1,500~4,000	27.0 / 1,500~4,500	30.6 / 1,750~2,500
Сопирачки			
Напред	Самовентилирачки диск		
Назад	Диск		
Суспензија			
Напред	McPherson		
Назад	Торзиона потпорна суспензија	Multi-Link (4WD)	Торзиона потпорна суспензија
Пневматици			
205/60R16, 215/55R17, 235/45R18			

Dimensions		
Простор за глава (mm)	Напред (со сончев кров)/Назад	1.005 (965) / 961
Простор за нозе (mm)	Напред/Назад	1.054 / 880
Простор за раменици (mm)	Напред/Назад	1.410 / 1.385

- Горенаведените вредности се резултат на интерни тестирања и се подложни на промени по проверката.
- Дел од опремата којашто е илустрирана или опишана во овој каталог може да не е стандардна опрема и ќе биде достапна по дополнителна цена.
- Hyundai Motor Company го задржува правото да ги менува спецификациите и опремата без претходна најава.
- Прикажаните тонови на бојата може да се разликуваат од вистинските бои заради ограничување во процесот на печатење.
- За целосни информации како и за можните бои и внатрешното уредување, Ве молиме контактирајте го Вашиот овластен застапник.

Димензии

